

Образложение на остварениот финансиски резултат за периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година

Во првиот квартал од 2020 година, Стопанска банка а.д. Битола беше фокусирана на остварување на клучните стратешки, деловни и финансиски цели во услови на вонредна состојба во државата и во услови на глобална економска неизвесност наметната од пандемијата од вирусот COVID-19. Банката настојуваше да го приспособи своето работење на новонастанатата ситуација, залагајќи се, пред сè, за безбедност на клиентите при користењето на услугите на Банката, како и за безбедност на вработените на работните места.

1. Финансиски перформанси на Банката

Нето-приходите од камати за периодот 1.1.2020 - 31.3.2020 година изнесуваат 67,05 милиони денари. Во услови на намалена кредитна активност, на која во голема мера влијае настанатата ситуација со вирусот COVID-19, приходите од камати се пониски за 7,44 % споредено со првиот квартал од минатата година. Со цел да се неутрализира ваквиот ефект, фокусот беше ставен на контрола на расходите по камати, при што и покрај растот на депозитите од 486 милиони денари на годишна основа, расходите за камати успешно се управуваа, така што останаа речиси непроменети.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се повисоки за 30,01 % споредено со претходната година. Притоа подинамичен раст имаа приходите од провизии и надоместоци, коишто се зголемија за 28,33 % споредено со остварените приходи од провизии и надоместоци во периодот 1.1.2020 - 31.3.2019 година, додека расходите пораснаа за 24,73 %.

Нето-приходите од курсни разлики се повисоки за 40,24 % на годишна основа, додека **останатите приходи од дејноста** пораснаа за 35,09 %, а тоа се должи на остварени капитални добивки од продажба на преземен имот.

Исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа е помала споредено со претходната година за 25,82 %, а тоа се должи на активностите за наплата

на дел од побарувањата, зголемено кредитирање на секторот домаќинства, кој традиционално носи пониско просечно ниво на ризик, како и процените за квалитетот на кредитното портфолио на правни лица како мерка на прудентно работење и претпазливост на Банката. **Загубата поради отштетување на нефинансиските средства**, на нето-основа не бележи значителни годишни промени.

Трошоците за вработените бележат намалување од 1,50 % споредено со претходната година, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 93,52 %. **Останатите расходи од дејноста** се повисоки за 9,00 %, што е главно резултат на повисоки материјални и слични трошоци за набавка на заштитни маски, опрема, како и повисоки трошоци за хигиена и дезинфекција поради преземање на сите неопходни мерки за заштита на вработените и клиентите во согласност со насоките и препораките од надлежните органи за спречување на ширењето на вирусот COVID-19. Планот во оваа позиција е реализиран со 94,07 %.

Амортизацијата е зголемена за 10,97 % на годишна основа, додека реализацијата на планот изнесува 83,87 %.

Како резултат на остварувањата во приходните и расходните позиции, **финансискиот резултат** за периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година е негативен и изнесува 16,91 милион денари. Ваквиот резултат е подобар за 34,32 % споредено со истиот период од минатата година, а тоа е особено значајно имајќи предвид дека работењето на Банката во првиот квартал од тековната година се одвива во услови на вонредна состојба, кога се применуваат мерки и активности што директно ги погодуваат субјектите во економијата.

2. Промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во периодот 1.1.2020 - 31.3.2020 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.



3. Дивиденди

Предлог-одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2019 година на Стопанска банка а.д. Битола е ставена на дневен ред на седницата на Годишното собрание на акционери, кое ќе се одржи на 27.5.2020 година, според која не е предвидена исплата на дивиденда за 2019 година.

4. Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30 % од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата бележат намалување од 4,35 % споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2019 година.

5. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемувања поголеми од 30 % споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Обврските по кредити се намалени за 6,59 % споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2019 година, а тоа се должи на поголема динамика на враќање средства по основа на кредитни линии отколку користењето средства по оваа основа.

6. Очекувања за претстојниот период

Во периодот што следува, сè произвесно е дека глобалната економија ќе се соочи со пад предизвикан од здравствената криза од вирусот COVID-19. Пад на економската активност во втората половина од 2020 година, со сите последици што ги повлекува падот, се очекува и во домашната економија. Во согласност со проекциите на Светска



банка, кај бруто-домашниот производ се предвидува пад и навлегување во негативна зона од - 0,4 %.

Банката будно ќе ги следи сите макроекономски параметри и интерни индикатори и ќе го приспособува своето работење на деловната клима и динамиката на пазарот, притоа водејќи прудентна политика првенствено насочена кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност. Интензивно ќе се работи на развој и понуда на производи приспособени на потребите на клиентите - правни и физички лица што ќе бидат најпогодени од очекуваната криза. Како една од најзначајните стратешки определби на Банката останува понатамошната дигитализација на дел од услугите и процесите, особено во услови на работење кога е неопходно сведување на минимум на физичкото присуство на клиентите во банките. Активно ќе се следи постоечкото портфолио на кредити со цел да се преземат навремени мерки при детектирани тешкотии во отплатата, а со цел одржување на квалитетот на кредитното портфолио. Во сила остануваат поставените стратешки и деловни цели од Деловната политика, развојниот и финансискиот план, ама доколку развојот на настаните наметне таква потреба, Банката ќе пристапи кон ревидирање на поставените плански големина.



Тел.: +389 47 207 500 Факс: +389 47 207 513



stbbt@stbbt.mk



www.stbbt.mk



Добривоје Радосављевиќ 21, 7000 Битола, Македонија



ЕМБС: 5026377 ЕДБ: 4002995103351 Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000000001-24

